

expomed eurasia

Каде се среќава медицинскиот
сектор во Евроазија

19 - 21 март 2020
година
Истанбул, Турција



27-ми Меѓународен Саем за медицинска анализа во Истанбул, дијагностика, рехабилитација, лабораториски производ, технологија за опрема и болници.



"Тујап Саемски Конгресен Центар, Истанбул, Турција



902128671100



enewsletter@expomedistanbul.com

Во организација на



Reed | 

Reed Tüyap Fuarçılık A.Ş.

Скопје канцеларија

Мајаковски 3/7 1000, Скопје-
Македонија

389 3220469

E-mail: tuyapskopje@tuyap.com.tr

Место



www.reedtuyap.com.tr

Клучни факти за 2019 година

19 - 21 март 2020 година

800 Компании
и нивни
претставници


44 Изложувачки
Земји

33.857 Вкупно
посетители

104 Земји
посетители

27.203 Домашни
посетители

6.654
Меѓународни
посетители



Профил на излагачи и посетители



Ортопедија-физиотерапија-рехабилитација

Кој посетува?

Академици и раководители на ортопедија и трауматолошки одделенија на универзитети, директори и менаџери за набавки на приватни болници, центри за рехабилитација и здравствени центри, дилери и дистрибутери, ортопеди, педијатри и физиотерапевти, фармацевти, геријатри, директори на инвалидни центри на општини, протези, Техничари, ортопедски здруженија



Потрошни материјали и производи

Кој посетува?

Претставници на Министерството за здравство, дилери и дистрибутери, сопственици и директори на приватни болници, аптеки, менаџери за набавки на јавно-приватни болници, директори на центри за медицински третман, клиника и центри за медицински надзор



Управување со болници и управување со медицински установи

Кој посетува?

Претставници на Министерството за здравство, дилери и дистрибутери, сопственици и директори на приватни болници, аптеки, менаџери за набавки на јавно-приватни болници, директори на центри за медицински третман, клиника и центри за медицински надзор, менаџери на болнички инвестиции и градежни компании



Електромедицинска опрема и медицински и лабораториски технологии

Кој посетува?

Претставници на Министерството за здравство и високи извршни директори, менаџери на јавни болници, сопственици и менаџери на приватни болници, набавки на менаџери на јавни - фондации - приватни болници, менаџери на центри за медицински третман, клиника и центри за медицински надзор, лекари, физиотерапевти, радиолози, семејни лекари, Хирурзи на мозокот, невролози, ортопеди, гинеколози, медицински сестри, дистрибутери



ОТС (преку-бројач) ново од 2018 година

Кој посетува?

Дистрибутери, трговија на големо, фармацевти, претставници на Министерството за здравство, специјалисти за истражување и развој, академици и научници